

Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 5

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Конче**

I.1.2) Адреса: **Конче**

I.1.3) Град и поштенски код: **Конче 2424**

I.1.4) Интернет адреса:







I.1.5) Лице за контакт: **Тинка Ангелова**, адреса на е-пошта: **opstina.konce@mt.net.mk** телефон/факс: **032630325/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план






Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки


Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на дробен камен за санација на полски патишта	45000000-7	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Набавка на дробен камен за санација на полски патишта	
Уредување на јавни површини- тротоари, пешачки патеки, паркинзи и др.	45000000-7	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Уредување на јавни површини- тротоари, пешачки патеки, паркинзи и др. во општина Конче	
Набавка на гориво за службени возила на општина Конче	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Април	Набавка на гориво за службени возила на општина Конче	
Набавка на прехранбени и други производи за потребите на општина Конче	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	Мај	Набавка на прехранбени производи и алкохолни и безалкохолни пијалоци за потребите на општина Конче	
Набавка на канцелариски материјали	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Август	Набавка на канцелариски материјали за потребите на општина Конче	
Набавка на огревно дрво	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Август	Набавка на буково огревно дрво за потребите на општина Конче за грејна сезона 2021/22	

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Агенциски услуги -Избор на Агенција за привремени вработувања за период од една година	75000000-6	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Агенциски услуги -Избор на Агенција за привремени вработувања за период од една година за потребите на општина Конче .	
Набавка на геодетски услуги	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	Набавка на геодетски услуги за потребите на општина Конче	
Изработка на техничка документација	71000000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Изработка на техничка документација за потребите на општина Конче	
Стручен надзор на инфраструктурни и други објекти	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Март	Вршење на стручен надзор на инфраструктурни и други објекти	
Одржување на службени возила на општина Конче	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Мај	Одржување и сервисирање на службени возила на општина Конче	
Набавка на угостителски услуги	55000000-0	Услуги	Набавки од мала вредност	Август	Набавка на угостителски услуги	

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Санација на полски патишта	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Санација на полски патишта за потребите на општина Конче	
Изградба на улици во населени места	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Изградба на улици во населени места за потребите на општина Конче	
Изградба на дел од улична фекална канализациона мрежа , с.Дедино ,општина Конче	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Мај		
Реконструкција на систем за водоснабдување во с.Ракитец	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Јули	Реконструкција на систем за водоснабдување во с.Ракитец ,општина Конче	
Реконструкција на дел од фекална канализациона мрежа - колектор во с.Долни Липовик , општина Конче	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Јули		
Изградба на цевковод со сигнален кабел од нова пумпна станица до постоечки резервоар ,с.Габревци ,општина Конче	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Август	Поради недостаток на вода од постоечки водоводен систем потребно е Изградба на цевковод со сигнален кабел од нова пумпна станица до постоечки резервоар ,с.Габревци ,општина Конче за обезбедување на нови количини на вода за домаќинствата	

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Утовар ,транспорт на гребен асфалт до полски патишта и улици во општина Конче	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	Август	Утовар,транспорт на гребен асфалт до полски патишта и улици во општина Конче	

Датум на првична објава на ЕСЈН **29.01.2021**

Датум на објава на верзија **06.08.2021 09:50**